

Стартниот дебакл на најновиот состав на парламентарниот дом остава впечаток дека во него седат несериозни луѓе, кои по прво би се занимавале и би дискутирале за сè и сешто, отколку да развиваат дебата за важните државнички закони. Дали дел од нив се свесни дека токму тие треба да бидат контролорите на работата на Владата или, пак, седењето во собраниските клупи го сфатија како добра забава!? Сосема е разбирливо однесувањето на некои пратеници, кои прв пат влегуваат во Собранието, и кои всушност и не знаат дали и кога треба да дискутираат, но неразбирливо е како се однесуваат некои народни избраници, кои по втор а можеби и по трет пат седат на собраниските столчиња, само во некој друг дел од салата.



СТАРТОТ НА РАБОТАТА НА НОВИОТ ПАРЛАМЕНТАРЕН СОСТАВ ПОКАЖА ДЕКА ВО НЕГО СЕДАТ ЛУЃЕ НА КОИ ДЕФИНИТИВНО НЕ ИМ Е МЕСТОТО ТАМУ

СТАРТЕН СОБРА НА МЕСТО Р

читување на малцинствата, веројатно не. Зошто?

Затоа што токму таму минатата седмица можевме да видиме како не се почитува туѓата национална припадност, и како поради неа една личност може да биде изведена на столбот на срамот!

Станува збор за пратеничката на ВМРО-ДПМНЕ, Анита Кипаризоска, која поради нејзината влашка национална припадност беше ставена на јавен распит од страна на опозицијата. Неколку дена беше главна тема на собраниските дебати, кои отидоа дотаму што се говореше дури и за нејзиното семејно стебло. "Жешката" тема за која се зафати опозицијата ја доведе Кипаризоска во ситуација јавно да ја образложува својата национална припадност, односно да се правда пред целата македонска јавност зошто по националност е Влаинка!

Факт е дека Кипаризоска можеби и сама придонесе нејзината "приказна" да добие на интензитет бидејќи, како што вели опозицијата, таа во последен момент се изјаснила за Влаинка. Но, дали поради тоа највисокиот законодавен дом треба неколку дена да дискутира само за тоа, кога пред себе има обврска да дебатира за исклучително важни закони, кои Европа, кон која целиме, всуш-

ност ги чека од нас?

Стартниот дебакл на најновиот состав на парламентарниот дом остава впечаток дека во него седат несериозни луѓе, кои по прво би се занимавале и би дискутирале за сè и сешто отколку да развиваат дебата за важните државнички закони. Дали дел од нив се свесни дека токму тие треба да бидат контролорите на работата на Владата на Република Македонија или, пак, седењето во собраниските клупи го сфатија како добра забава!? Сосема е разбирливо однесувањето на некои пратеници, кои прв пат влегуваат во Собранието, и кои всушност и не знаат дали и кога треба да дискутираат, но неразбирливо е како се однесуваат некои народни избраници, кои по втор а можеби и трет пат седат во собраниските столчиња, само во некој друг дел од салата. Дали тие сè уште не ја сфатиле важноста на сопствената функција која ја извршуваат или, пак, сметаат дека ако ѝ припаѓаат на опозицијата можат да дискутираат буквално за сè. Зарем опозицијата смета дека ова е начинот на кој ќе ја опструира работата на Владата, и тоа токму за закон кој е од особена важност за Република Македонија? Или, пак, дел од нив не се во тек со тоа дека нивниот сè уште актуелен претседател на партијата



Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

Што е тоа националност? Дали слободата на изразување на сопствената националност во Република Македонија е ограничена?

Ако судиме според илјадниците потпишани декларации, документи, договори, и што уште не, а кои говорат за слободите и за правата кои ги уживаат нашите национални заедници во земјава, веројатно и премногу. Но, доколку судиме според последните случувања во нашиот највисок законодавен дом, кој треба да претставува пример за по-

НОВНА "ЗАБАВА" ЗА ПРАТЕНИЦИТЕ

Владо Бучковски, даде пас за донесување на Законот за полиција?

Веројатно дел од нив не се во "контакт" со претседателот на СДСМ, Владо Бучковски, затоа што очигледно му припаѓаат на таборот на неговиот противкандидат за претстојните избори за лидер на оваа партија, Радмила Шекеринска, која можеби смета дека Законот за полиција треба да се проблематизира!?

БУЧКО И РАДА БИТКАТА ЈА ПРЕНЕСОА И ВО СОБРАНИЕ!

Јасно е дека ситуацијата во опозиционата СДСМ, како наближува денот на изборот на новиот претседател на оваа партија, сè повеќе се усложнува и веројатно таа допрва ќе ескалира, но сепак мора да се признае дека изборот токму Законот за полиција да биде нив-

ниот мегдан за препукување, и не е баш некаков избор. Пред сè, поради фактот што станува збор за Закон за кој сме се обврзале пред европската јавност дека ќе го донесеме наскоро, но и поради фактот што свесно или, пак, не, во ова нивно меѓусебно подметнување се вpletува и ДУИ.

Поделбата на пратеници кои му припаѓаат на таборот на Бучковски и оној на Шекеринска е премногу видлив во Собранието, не само по пратеничките столчиња кои ги заземаат во собраниските клупи, туку и по начинот на кој дискутираат за одредени теми. Нивниот прв "судар" беше јаловото почнување на собраниската дебата за Законот за полиција, и толкувањето на правилото на Бадентер кое, пак, предизвика лавина реакции, од кои подебелиот крај го извлекоа Кипаризоска, и нејзината влашка национална припадност.

Додека Бучковски на Владата на Груевски ѝ вети безрезервна поддршка на овој Закон, таборот на Шекеринска, скромно и не многу бомбастично, коке-

тираше со пратениците на ДУИ, јасно ставајќи му на знаење на Бучковски дека не се со него. А за да се добие оваа идеална ситуација за вербален меѓуопозиционен дуел се "погрижи" Кипаризоска, која несмислено го отвори прашањето на етничките заедници застапени во Собранието, и нивното изјаснување за личната национална припадност која, пак, беше неопходна при определувањето дали овој Закон треба да се донесе според Бадентер или, пак, како обичен закон. Дискусиите за нејзината национална припадност, односно решавањето на прашањето дали таа е Влаинка или не, беше доволен повод за испитување на силите на пратениците кои се блиски до Бучковски, и оние другите кои застапаа зад Шекеринска, а кои жестоко реагираа на изјаснувањето на пратеничката на ВМРО-ДПМНЕ.

Се разбира, оваа ситуација дојде речиси како измислена за ДУИ. Партијата која по безбројните жалопојни писма до европските авторитети, и заканите за обновување на вооружениот бунт, конечно се симнаа од дневниот политички ред, повторно најде начин да се искачи на скалата на приоритети, и тоа благодарение на нивниот доверен коалиционен партнер СДСМ, односно дел од него, кој го отвори проблемот со националната припадност на една пратеничка. Овде тие најдоа начин да го проблематизираат толкувањето на правилото на Бадентер, кое можеше да им овозможи враќање на политичката сцена или, пак, некакво пазарење. Но, Груевски одлучи да ги послуша експертите, кои тврдеа дека за донесувањето на овој Закон не е потребно ова правило!

ИМА ЛИ НЕДОСЛУХ ВО ВЛАДАТА?

Законот за полиција веројатно ја отвори Пандорината кутија. Не само за опозицијата, која низ него најде начин да каже дека двата табора имаат сосема спротивни ставови, и дека жестоко ја бијат битката за челната позиција во СДСМ, туку и во владината коалиција, која непотребно го испроблематизира целиот Закон.

Имено, откако законскиот проект пристигна во собраниска процедура, и секако откако тој ги помина сите потребни комисиjsки филтри, наеднаш сега веќе владејачката ДПА се сети дека всушност би сакала да бидат направени мали измени во Законот, кои требаа да донесат нов полициски центар, чие седиште би било во Струга, како и намалување на годините потребни за да се стане началник на полиција. Овие изненадувачки барања на ДПА, кои делумно се согласуваат со барањата кои ДУИ своевремемено ги имаше упатено до СДСМ,



**БИТКАТА ЗА ЛИДЕРСКАТА ПОЗИЦИЈА ВО СДСМ СЕ ПРЕФРЛИ
И ВО СОБРАНИЕТО. БУЧКОВСКИ И ШЕКЕРИНСКА СО
РАЗЛИЧНИ СТАВОВИ И ГРУПИ**

Политика

отворија простор за спекулации дека нешто не функционира во владината коалиција уште на самиот нејзин старт. Првичните информации велеа дека испатувањето на ДПА со овие барања, всушност е само тест за ДУИ, за тоа колку тие остануваат на своите ставови кои ги имале додека биле дел од Владата, па сè до оние спекулации, кои ја наметнаа тезата дека ДПА почнува да ги испорачува своите скриени барања до Груевски, а со кои би сакале да му се додворат на албанскиот електорат.

И додека координаторите на пратеничките групи на ВМРО-ДПМНЕ и ДПА, Силвана Бонева и Ружди Матоши, ја замајува јавноста за тоа дека наводно некаде во Владата се преговара за амандмани (или, пак, некој навистина ги информира дека тоа се случува), кои Владата ќе ги испорача директно на собраниската седница, премиерот Груевски одлучи да ја прекине агонијата и јавно соопшти - нема амандмани.

Дали навистина станувало збор за измени на Законот, допрва ќе слушнеме. Доколку навистина е така, тогаш премиерот Никола Груевски успеа да ја добие првата битка во владината коалиција, со што јасно и недвосмислено соопшти дека неговиот збор е последен. Но, доколку навистина се преговарало,



ИМА ЛИ КРИЗА ВО ВЛАДИНАТА КОАЛИЦИЈА ИЛИ, ПАК, ГРУЕВСКИ САКА САМО ДА ПОКАЖЕ ДЕКА НЕГОВИОТ ЗБОР Е ПОСЛЕДЕН?

тогаш уште на старт се покажа недослук меѓу владините партнери, што во иднина значително ќе му ја отежни работата, а со тоа и исполнувањето на зацртаната програма, за која се обврза дека ќе ја исполни.

Владини извори соопштуваат дека криза во коалицијата нема. Премногу е рано истата да се случи, а она што Груевски го практикува е само еден доказ

дека сака многу јасно и прецизно да им соопшти на своите коалициони партнери оти има намера да го задржи својот рејтинг од повеќе од 25 отсто, кој досега е највисок што го имал некој политичар во земјата. Истовремено, потенцирајќи дека министрите во Владата треба да му одговараат нему, а не на своите политички претседатели, како што беше случајот со ДУИ во изминатата Влада.

Најнова машина за обработка на мермер и гранит

MIKROSAM

sonata

M-900

ул: Крушевски Пат бб, 7500 Прилеп
Тел. +389 48 400 100
Факс. +389 48 411 886



е-пошта: info@mikrosam.com.mk

<http://www.mikrosam.com.mk>

